



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА
ENTI SHTETËROR I REVIZIONIT
STATE AUDIT OFFICE

КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ
ЗА ИЗВРШЕНА РЕВИЗИЈА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ И
РЕВИЗИЈА НА УСОГЛАСЕНОСТ ЗА 2022 ГОДИНА НА
ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА
КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
СМЕТКА ЗА СРЕДСТВА ОД ПРОГРАМИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА, СОПСТВЕНО УЧЕСТВО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА
ВО ЦЕНАТА НА ЗДРАВСТВЕНАТА УСЛУГА И ДРУГИ
СРЕДСТВА ОД СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ (531)

01 2023 06 01/2

Скопје, февруари 2024 година

ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР
СМЕТКА ЗА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ (531)

Резиме

Државниот завод за ревизија изврши ревизија на финансиските извештаи заедно со ревизија на усогласеност на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за детски болести на сметката за средства од програмите за здравствена заштита, сопствено учество на осигурените лица во цената на здравствената услуга и други средства од сопствени приходи (531) за 2022 година.

Изразивме мислење со резерва во однос на вистинитоста и објективноста на финансиските извештаи и за усогласеноста на финансиските трансакции со релевантната законска регулатива за 2022 година.

Извршена е ревизија на финансиските извештаи и за усогласеноста со законите и прописите за 2009 година и не е изразено мислење во однос на вистинитоста и објективноста на финансиските извештаи и за усогласеноста на финансиските трансакции со релевантната законска регулатива.

Спроведување на препораките презентирани во Конечниот извештај на овластениот државен ревизор за 2009 година, не беше предмет на оваа ревизија, од причина што е изминат подолг временски период и настанати се промени во законската регулатива со која е уредено работењето.

Со извршената ревизија на финансиските извештаи на Клиниката за 2022 година констатирано е следното:

- постојат разлики помеѓу пресметаната партиципација и висината на наплатените приходи од извршени здравствени услуги. Исто така констатирано е дека не се наплатени извршени здравствени услуги кај 46 неосигурани лица (приватни пациенти/странски државјани) што влијае на комплетноста на наплатените приходи;
- побарувања во износ 1.597 илјади денари се постари од три години, а не се преземени мерки за наплата и постои неизвесност од наплата на истите
- пописот на побарувањата не е спроведен во целост и утврдени се состојби кои упатуваат на недоследно почитување на одредбите од Правилникот за сметководството за буџетите и буџетските корисници и
- во дел од спроведените постапки за јавни набавки констатиравме несоодветна примена на Законот за јавните набавки.

Во делот на нагласување на прашања за неизвесност и континуитет ревизијата известува дека Клиниката има ненаплатени побарувања од Министерството за извршени здравствени услуги по програми за здравствена заштита во износ од 50.226 илјади денари, чија наплата е неизвесна.

Не се примени забелешки по Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор број 25 -172 /9 од 19.12.2023 година.

-

СОДРЖИНА:

Список на кратенки	4
1. Вовед	5
Мислење за финансиски извештаи	6
Мислење за усогласеност со закони и прописи	6
2. Основ за изразување на мислење	6
2.1. Основ за квалификувано мислење за финансиските извештаи	7
2.2. Основ за квалификувано мислење за усогласеност со закони и прописи	8
3. Нагласување на прашања за неизвесност и континуитет	8
4. Законска основа за ревизијата и временски период	9
5. Опфат и ограничувања	9
6. Одговорност за финансиски извештаи	10
7. Одговорност на ревизорите	10
8. Недостатоци во внатрешни контроли	12
9. Корекции во текот на ревизијата	12
10. Одговор на ревидираниот субјект	13
Финансиски извештаи за 2022	13
Биланс на приходи и расходи	13
Биланс на состојба	14
Сметководствени политики и образложенија кон финансиските извештаи	15
Вовед	15
Сметководствени политики	15
Образложенија кон финансиските извештаи	17

Список на кратенки

Клиника	ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести
Фонд	Фонд за здравствено осигурување на Република Северна Македонија
ЈЗУ	Јавна здравствена установа
Министерство	Министерство за здравство
СКЗЗ	Специјалистичко консултативна здравствена заштита
БЗЗ	Болничка здравствена заштита



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА
ENTI SHTETËROR I REVIZIONIT
STATE AUDIT OFFICE

Број:25-189/1

Дата: 02.02.2024

1. Вовед

Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за детски болести - со седиште на бул. Мајка Тереза бр. 17 Скопје е основана и организирана согласно одредбите на Законот за установи и Законот за здравствена заштита.

Клиниката е јавна здравствена установа со права, обврски и одговорности утврдени со закон, колективен договор, статут и други општи акти. Основач на Клиниката е Владата на Република Северна Македонија.

Клиниката ја врши здравствената дејност во мрежата на здравствени установи, согласно со стручни упатства за медицина заснована на докази и протоколи утврдени од министерот за здравство и согласно Законот за здравствена заштита.

Клиниката во рамки на дејноста што ја врши во мрежата, укажува здравствени услуги на осигурени лица согласно Законот за здравствено осигурување под услови и начин утврдени со прописи од здравствената заштита и здравственото осигурување. Клиниката дава здравствени услуги и на пациенти кои истите ги плаќаат со лични средства.

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____
3. _____

Овластен државен ревизор

5

**ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР
СМЕТКА ЗА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ (531)**

2. Мислење на ревизијата

Извршивме ревизија на :

- финансиски извештаи на страна 13 и 14 на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за детски болести, на сметката за средства од сопствени приходи (531) за 2022 година, кои се состојат од Биланс на состојба на ден 31 декември и Биланс на приходите и расходите за годината која завршува со тој датум, применетите сметководствени политики и образложенија кон финансиските извештаи.
- усогласеност на активностите, финансиските трансакции и информации, рефлектирани во финансиските извештаи на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за детски болести, на сметката за средства од сопствени приходи (531) за 2022 година со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики

Мислење за финансиски извештаи

Според наше мислење, со исклучок на ефектот на прашањата изнесени во точката 3.1., финансиските извештаи ги прикажуваат вистинито и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за детски болести, на ден 31 декември 2022 година на сметката за средства од сопствени приходи (531), како и резултатите од финансиските активности за годината која завршува со тој датум, во согласност со важечката законска регулатива.

Мислење за усогласеност со закони и прописи

Според наше мислење, со исклучок на ефектот на прашањата изнесени во точката 3.2., активностите, финансиските трансакции и информации, рефлектирани во финансиските извештаи на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за детски болести, на сметката за средства од сопствени приходи (531), се во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

3. Основ за изразување на мислење

Ревизијата е извршена во согласност со Ревизорските стандарди на Врховните ревизорски институции (ISSAI) и Кодексот на етика на Државниот завод за ревизија. Одговорностите на Државниот завод за ревизија, согласно ISSAI стандардите, се опишани дополнително во делот на Одговорност на ревизорите за ревизијата на финансиски извештаи заедно со ревизија на усогласеност. Веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме обезбедено се доволни и соодветни за да

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____
3. _____

Овластен државен ревизор

6

**ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР
СМЕТКА ЗА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ (531)**

обезбедат основ за нашето ревизорско мислење.

3.1. Основ за квалификувано мислење за финансиските извештаи

3.1.1. Со извршениот увид во начинот на евидентирање на побарувањата од правни лица како и пресметана и ненаплатена партиципација и висината на наплатените приходи од извршени здравствени услуги ги констатиравме следниве состојби:

- во текот на 2022 година во месечните извештаи за извршени здравствени услуги во СКЗЗ и БЗЗ доставени до Фондот прикажан е износ од 9.293 илјади денари на име партиципација на товар на пациентот. Од друга, страна во сметководствената евиденција на Клиниката, се евидентирани уплати по овој основ во износ од 8.018 илјади денари поради што настаната е разлика на пресметана а неуплатена партиципација во износ од 1.275 илјади денари. Дел од причините за настанување на оваа состојба се дека воспоставена е пракса во определени случаи, без законски основ, одговорното лице на Клиниката да одобрува ослободување од партиципација на одредени пациенти врз основа на изјава за немање финансиски средства за подмирување на истата при што за извршената услуга се изготвува фактура до Фондот, а партиципацијата останува неплатена. Во текот на 2022 година до 6 пациенти се доставени опомени пред тужба за подмирување на долгот по основ на неплатена партиципација, но не се преземени дополнителни активности за наплата на овие побарувања.
- согласно податоците од системот за евиденција на извршени здравствени услуги на неосигурани лица (приватни пациенти/странски државјани), врз основа на избор на примерок, утврдивме дека се извршени услуги на 46 пациенти во вкупен износ од 1.139 илјади денари, од кои 97 % или 1.110 илјади денари од болничка здравствена заштита, при што за истите не се преземени никакви активности за наплата.
- евидентирани се побарувања од правни лица во вкупен износ од 2.149 илјади денари, при што констатиравме дека 1.597 илјади денари се постари од три години (72,29%), а не се преземени мерки за наплата и постои неизвесност за наплата на истите.
- со извршениот попис на 31.12.2022 година за состојбата на побарувањата не е утврдена старосната структура, дали истите се целосно и правилно евидентирани во сметководствената евиденција и дали се преземени мерки за наплата на побарувањата од страна на одговорните лица, што не се во согласност со член 31в од Правилникот за сметководството на буџетите и буџетските корисници. Утврдените состојби влијаат на комплетноста на приходите на Клиниката.

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____
3. _____

Овластен државен ревизор

7

ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР
СМЕТКА ЗА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ (531)

Наведеното не е во согласност со член 2 и 6 од Законот за сметководство на буџетите и буџетските корисници, влијае на точноста и комплетноста на наплатените приходи што не е во согласност со член 37-б од Законот за буџетите¹ и овозможува времено или трајно финансирање на поединци и несоодветно користење на средствата.

Препорака:

Одговорното лице во Клиниката да преземе активности

- за навремена и целосна наплата на побарувањата и приходите од вршењето на дејноста
- при вршење на попис на побарувањата да се утврди старосната структура на истите, причините за нивното настанување и целосно и правилно евидентирање во сметководствената евиденција.

3.2. Основ за квалификувано мислење за усогласеност со закони и прописи

3.2.1. Утврдените состојби во точка 3.2.4. од Извештајот на овластениот државен ревизор за финансиските извештаи за сметката на средства од фондот (737) за начинот на кој се спроведуваат постапките за јавна набавка на лабораториски потрошен материјал се однесуваат и за оваа сметка, при што во текот на 2022 година по овој основ извршени се набавки во износ од 10.856 илјади денари.

4. Нагласување на прашања за неизвесност и континуитет

4.1. Владата согласно Законот за здравствена заштита носи програми за здравствена заштита со кои се утврдуваат мерки, задачи и активности, содржина, обем и рокови за нивно извршување како и финансиски средства за остварување на ниво на програма и тоа за осигурени и неосигурени лица. Министерството извршило распределба на средствата на ЈЗУ по програми и надзор на спроведување на истите врз основа на доставени фактури и извештаи за реализација на активностите содржани во програмата, во обем на одобрените средства од Буџетот за тековната година.

Во отсуство на пишани критериуми и утврдена постапка за распределба на финансиските средства по програми, истите се одобруваат во вкупен износ на ниво на сите ЈЗУ. Оваа состојба оневозможува:

- транспарентна распределба на средствата на поодделните ЈЗУ;

¹ ("Службен весник на Република Македонија" бр. 64/05, 4/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15, 167/16)

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____
3. _____

Овластен државен ревизор

8

ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР
СМЕТКА ЗА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ (531)

- сообразување на преземените активности и одобрените средства по програми поради што наплатата на побарувањата по наведените основи од Министерство за здравство не може да се изврши во целост;
- остварување на целите по програми.

На ден 31.12.2022 година Клиниката има ненаплатени побарувања од Министерството за извршени здравствени услуги по програми за здравствена заштита во износ од 50.226 илјади денари а 99 % од истите потекнуваат од периодот пред 2017 година. Наведеното има влијание врз финансиската состојба на Клиниката и квалитетот на услугите што се даваат на граѓаните и создава ризик од застарување на побарувањата. Ревизијата укажува дека е потребно Клиниката во соработка со Министерството, да изнајдат решение за надминување на состојбата со ненаплатените побарувања.

5. Законска основа за ревизијата и временски период

Ревизијата на финансиските извештаи заедно со ревизија на усогласеност на овој извештај е извршена согласно член 22 став 1 од Законот за државната ревизија и Годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија за 2023 година, согласно член 23 од Законот за државната ревизија.

Од страна на Државен завод за ревизија извршена е ревизија и издаден е извештај за финансиските извештаи и за усогласеност на Клиниката за 2009 година при што не изразено мислење за вистинитоста и објективноста на финансиските извештаи како и за усогласеноста со закони и прописи.

Спроведување на препораките презентирани во Конечниот извештај на овластениот државен ревизор за 2010 година, не беше предмет на оваа ревизија, од причина што е изминат подолг временски период и настанати се промени во законската регулатива со која е уредено работењето.

6. Опфат и ограничувања

Нема ограничувања во опфатот на ревизијата.

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____
3. _____

Овластен државен ревизор

9

7. Одговорност за финансиски извештаи

Финансиските извештаи се одговорност на раководството на субјектот, застапувано од:

- Д-р Аспазија Софијанова, медицински директор од 17.11.2020 година до 03.11.2022 година
- Д-р Стојка Нацева Фуштиќ, вршител на должност медицински директор од од 03.11.2022 година
- Аљајдин Мемеди, организациски директор од 17.01.2022 година до 24.03.2023 година

Оваа одговорност вклучува изготвување, имплементација и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешни прикажувања, без разлика дали се резултат на измами или грешки, избор и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во околностите. Раководството на субјектот е исто така одговорно за осигурување дека активностите, финансиските трансакции и информации, рефлектирани во финансиските извештаи се во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

8. Одговорност на ревизорите

Цел на ревизијата на финансиските извештаи е да му овозможи на ревизорот да добие разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи земени како целина се ослободени од материјално погрешни прикажувања било поради измама или поради грешка, овозможувајќи му на ревизорот да изрази мислење за тоа дали финансиските извештаи се изготвени, во сите материјални аспекти, во согласност со применливата рамка за финансиско известување и да известува за финансиските извештаи и да комуницира, во согласност со ревизорските наоди.

Цел на ревизијата на усогласеност во врска со ревизијата на финансиските извештаи е ревизорот да добие разумно уверување за тоа дали активностите, финансиските трансакции и информациите рефлектирани во финансиските извештаи се, во сите материјални аспекти, во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики и да ја известува законодавната власт и други соодветни тела за наоди и расудувања.

Разумно уверување е високо ниво на увереност, но тоа не е гаранција дека при извршената ревизија согласно со ISSAI стандардите секогаш ќе бидат откриени сите материјално погрешни прикажувања кога таквите постојат, како и сите грешки и неусогласености со закони и прописи. Погрешните прикажувања може да се резултат на измама или грешка и се сметаат за материјално значајни, ако поединечно или во

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____
3. _____

Овластен државен ревизор

10

ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР
СМЕТКА ЗА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ (531)

вкупен износ, можат да влијаат на економските одлуки на корисниците донесени врз основа на овие финансиски извештаи.

Финансиските извештаи кои се предмет на овој извештај се засновани врз завршната сметка составена според применливата рамка за финансиско известување во Република Северна Македонија. и со прифатени и спроведени извесни корекции од страна на субјектот, како резултат на утврдени погрешни прикажувања.

Одговорност на ревизорите е да изразат мислење за финансиските извештаи на Клиниката врз основа на извршената ревизија. Оваа одговорност вклучува и изразување мислење за тоа, дали активностите, финансиските трансакции и информации рефлектирани во финансиските извештаи се, во сите материјални аспекти, во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

Оваа одговорност вклучува извршување на постапки за добивање ревизорски доказ за тоа дали приходите и расходите се користени за планираните намени утврдени од страна на законодавецот. Таквите постапки вклучуваат и проценка на ризикот од неусогласеност.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на достатни соодветни ревизорски докази како поткрепа на нашите заклучоци. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризикот од материјална неусогласеност, без разлика дали е резултат на измами или грешки.

При процена на ризикот, ревизорот ги разгледува внатрешните контроли релевантни за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи со цел да се дизајнираат ревизорски постапки кои се соодветни во околностите, но не за целите на изразување на мислење за ефикасноста на внатрешните контроли на субјектот. Ревизијата исто така вклучува оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствени проценки направени од страна на одговорното лице, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Комуницираме со оние кои се одговорни за управувањето во врска со планираниот опфат и временски распоред на ревизијата и значајните наоди во ревизијата, вклучувајќи ги и сите значајни недостатоци во внатрешната контрола што сме ги утврдиле во текот на ревизијата.

Исто така, обезбедуваме изјава за оние кои се одговорни за управувањето дека сме ги почитувале релевантните етички барања во однос на независноста и дека ќе комуницираме со нив за сите релации и други прашања за кои разумно може да се смета дека се поврзани со нашата независност и, каде што е применливо, за соодветни заштитни мерки.

Од прашањата за кои се дискутирало со оние кои се одговорни за управувањето, ги одредуваме прашањата кои биле од најголемо значење во ревизијата на финансиските извештаи за тековниот период и затоа се клучни ревизорски прашања. Ги опишуваме

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____
3. _____

Овластен државен ревизор

11

ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР
СМЕТКА ЗА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ (531)

овие прашања во ревизорскиот извештај за сметката за средства од фондот, освен ако закон или регулатива не го исклучуваат јавното објавување на ова прашање или кога, во исклучително ретки околности, утврдуваме дека за прашањето не треба да се известува во нашиот извештај, бидејќи штетните последици од истото би можеле реално да ги надминат придобивките од јавната корист од таквото објавување.

9. Недостатоци во внатрешни контроли

При оценка на системот на внатрешни контроли, во процесот на благајничкото работење и наплатените приходи преку благајна го констатиравме следното:

- не е донесена процедура за благајничко работење;
- кај документите со кои се евидентира благајничкото работење (каса прими и каса исплати), нема доказ за извршена контрола, овластување и одобрување.

Наведеното не е во согласност со член 16 од Законот за јавна внатрешна финансиска контрола поради што не е воспоставен целосен систем на внатрешни контроли при благајничкото работење, со кој ќе се намалат ризиците во работењето во овој сегмент и ќе се обезбеди ефикасен систем на контрола и управување со јавните средства.

Препорака

Одговорните лица на Клиниката да преземат активности за:

- донесување на процедура со која ќе се регулира благајничкото работење, и
- воспоставување на контроли од страна на овластени лица на документите со кои се евидентира благајничкото работење.

10. Корекции во текот на ревизијата

Во текот на ревизијата извршени се сметководствени корекции по дадени препораки од Државниот завод за ревизија кои предизвикуваат промени во финансиските извештаи. Имено, со налог за книжење број 01-10 од 27.10.2023 година извршено е:

- намалување на позицијата Парични средства во благајна во износ од 85 илјади денари;
- зголемување на позицијата Побарувања од вработени во износ од 85 илјади денари;
- намалување на позицијата Краткорочни побарувања за хартии од вредност (верна картици) во износ од 161 илјади денари
- зголемување на позицијата Пасивни временски разграничувања во износ од 161 илјади денари.

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____
3. _____

Овластен државен ревизор

12

**ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР
СМЕТКА ЗА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ (531)**

11. Одговор на ревидираниот субјект

Прашањата кои ги покрива овој извештај беа дискутирани на завршниот состанок со раководството и одговорните лица на субјектот одржан на ден 07.11.2023 година и 08.11.2023 година за кои дадоа свои коментари и објаснување.

Не се примени забелешки по Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор број 25 –172 /9 од 19.12.2023 година.

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2022 година			
			во 000 денари
Опис на позицијата	Образложение	2022	2021
Приходи			
Неданочни приходи	3.1.	15.717	11.086
Трансфери и донации	3.2.	33.055	14.884
Вкупно приходи		48.772	25.970
Расходи			
Тековни расходи			
Стоки и услуги	3.3.1.	45.484	24.598
Субвенции и трансфери		0	1.109
Вкупно тековни расходи		45.484	25.707
Вкупно расходи		45.484	25.707
Остварен вишок на приходи		3.288	263

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____
3. _____

Овластен државен ревизор

13

**ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР
СМЕТКА ЗА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ (531)**

БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА ДЕН 31.ДЕКЕМВРИ			
			во 000 денари
Опис на позицијата	Образложение	2022	2021
Актива			
Тековни средства			
Парични средства	4.1.1.	3.288	284
Побарувања	4.1.2.	52.432	65.864
Побарувања од вработените	4.1.3.	178	79
Побарувања од државата и други институции	4.1.4.	215	354
Вкупно тековни средства		56.113	66.581
Вкупна актива		56.113	66.581
Пасива			
Тековни обврски			
Пасивни временски разграничувања	4.2.1.	56.113	66.143
Вкупно тековни обврски		56.113	66.581
Вкупна пасива		56.113	66.581

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____
3. _____

Овластен државен ревизор

14